

Примено: 30. 04. 2015			
Орг.единица	Број	Прилог	Вредност
05	223		

Извештај
од ревизијата на Консолидираните финансиските извештаи за 2014 г.
на АД за неметали ОГРАЖДЕН - Струмица

Струмица, Април 2015 г

Ревизија ТРЕЈД ВИТАНОВ Струмица

До

Раководството и Акционерите на
АД за Неметали Огражден - Струмица

Извештај на независниот ревизор за Консолидираните Финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на приложениот Консолидиран Извештај за финансиската состојба (Биланс на состојбата) на АД за Неметали Огражден - Струмица, за периодот заклучно со 31.12.2014 г. како и на соодветниот Извештај за сеопфатната добивка (Биланс на успех), Прегледот на паричните текови, Извештајот за промените во капиталот за годината која завршува на тогаш и Прегледот на значајните сметководствени политики и објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на Консолидираните финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во РМ и интерната контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на Консолидираните финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Нашата одговорност и обврска е да изразиме мислење за реалноста и објективноста на искажаните состојби во финансиските извештаи на АД врз основа на нашата ревизија.

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните Стандарди за Ревизија. Овие стандарди бараат ние да ја планираме и да ја спроведеме ревизијата со цел да добиеме разумна сигурност дали Консолидираните финансиски извештаи се ослободени од значајни погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибирање на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Зависно од расудувањето на ревизорот се избираат постапки вклучувајќи ја и процената на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка. Со своите проценки на ризикот ревизорот ја испитува и разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и презентирање на Консолидираните финансиски извештаи на друштвото за да обликува ревизорски постапки кои се соодветни на околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на друштвото. Ревизијата исто така вклучува проценка на користените сметководствени принципи и значајните проценки извршени од страна на раководството, а исто така и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои ги прибравме се достатни и соодветни за да обезбедат разумна основа за нашето ревизорско мислење.

Ревизија ТРЕЈД ВИТАНОВ Струмица

Мислење

Според нашето мислење Консолидираниот Извештајот за финансиската состојба (Билансот на состојбата) дава вистинска и објективна слика за финансиската состојба на АД за Неметали Огражден - Струмица под состојба 31.12.2014 година, како и резултатите од работењето, Консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка (Билансот на успех) и Консолидираниот Извештај за Паричните текови за годината која завршува со тој датум во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во РМ.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2014 г. во согласност со чл. 384 од Законот за трговските друштва.

Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај за работа, со историските финансиски податоци објавени во консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31.12.2014 г., како и во согласност со барањата на член 34 став 1 точка (д) од Законот за ревизија.

Раководството нема подготвено годишен извештај за работа согласно член 384 став (7) од Законот за трговски друштва.

Поради тие причини ние не бевме во можност да прибавиме достатни и соодветни ревизорски докази како основа за мислењето на ревизијата. Следствено, ние не изразуваме мислење за конзистентноста на годишен извештај за работа со консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31.12.2014.

Во Струмица, 30. 04. 2015

Во име на
ТП Ревизија ТРЕЈД ВИТАНОВ



Овластен ревизор:
Стевчо Витанов

АД за неметали ОГРАЖДЕН Струмица

КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХОТ 01.01. - 31.Декември 2014 и 2013

(во 000 денари)

	Белешки	2014	2013
Приходи	4	129,307	136,801
Останати приходи	5	25,672	9,294
Употребени и капитализирани сопствени производи		1,666	1,636
Финансиски приходи		562	50
Вкупни приходи		157,207	147,781
Залиха на готови производи и производство во тек на почетокот на годината		3,456	5,979
Залиха на готови производи и производство во тек на крајот на годината		(2,168)	(3,452)
Употребени сировини и потрошни материјали	6	59,605	63,325
Трошоци за вработените	7	28,028	29,285
Амортизација		13,335	10,203
Услуги со карактер на материјални трошоци	8	11,446	10,375
Останати расходи и услуги		25,864	5,579
Финансиски расходи	9	5,910	8,376
Набавна вредност на продадени стоки и материјали		11,269	17,595
Вкупни расходи		156,745	147,265
ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧИВАЊЕ		462	516
Данок на добивка	19	75	110
ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		387	406
ДОБИВКА/ЗАГУБА КОЈА МОЖЕ ДА ИМ СЕ ПРЕПИШЕ НА:			
Сопствениците на матичното друштво		387	406
Неконтролирани (малцински) учества			

Одговорен сметководител

Зоран Партенов




Директор

Аристид Маџунков



Составен дел на овој биланс се и објаснувачките белешки

АД за неметали ОГРАЖДЕН Струмица

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА

ПОЗИЦИЈА	31.12.2014	31.12.2013
ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА	387	406
ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		
Останата сеопфатна добивка	-	-
Останата сеопфатна загуба		
Добивки/загуби од странско работење		
Добивки/загуби од повторно мерење на финансиски средства		
Ефективен дел од добивки/ загуби од хеџинг инструменти		
+/- Промени во ревалоризационите резерви на нетековните средства		
Актуарски добивки/загуби за дефинирани планови за користи на вработените		
Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка		
Нето останата сеопфатна добивка	387	406
Нето останата сеопфатна загуба		
ВКУПНА СЕОФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА	387	406
ВКУПНА СЕОФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА КОЈА МОЖЕ ДА ИМ СЕ ПРИПИШЕ НА:		
Сопствениците на матичното друштво	387	406
Неконтролирани (малцински) учества		

АД за неметали ОГРАЖДЕН Струмица

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОТОВИНСКИТЕ ТЕКОВИ за годината што завршува на 31.12.2014г.

(во 000ден)

	2014	2013
Нето добивка за финансиската година	386	407
Побарувања од купувачите	24,055	(271)
Краткорочни финансиски вложувања	-	
Останати побарувања	145	227
АВР	3,145	(2,248)
Залихи	4,306	(340)
Обврски спрема добавивачите	(12,353)	6,541
Обврски за примени аванси	(7,578)	3,599
Обврски по краткорочни кредити	24,645	(6,682)
Останати обврски, даноци и придонеси	(2,392)	(1,054)
ПВР	-	
Нето готовински прилив од деловни активности	34,359	179
Долгорочни финансиски вложувања		
Набавка или оттуѓување на нетековни средства	16,680	(9,125)
Готовински текови од инвестициони активности	16,680	(9,125)
Обврски по долгорочни кредити	(50,531)	9,113
Акционерски капитал	(288)	(233)
Резерви	-	
Акумулирана добивка	(1)	
Готовински текови од финансиски активности	(50,820)	8,880
Нето зголемување/намалување/ на пари и парични еквиваленти	219	(66)
Пари и парични еквиваленти на почетокот на годината	1,360	1,426
Пари и парични еквиваленти на крајот на годината	1,579	1,360

АД за неметали ОГРАЖДЕН Струмица

КОНСОЛИДИРАНИ ИЗВЕШТАИ ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ

(во 000 Денари)

за годините што завршуваат на 31.12.2014 и 2013

	Акционерски капитал		Акомулирана добивка		Вкупно
	Резерви	Добивка	Ренивестирана Добивка	Добивка	
Состојба на 01.01.2013 г	124,665	14,977	21,602	17,364	178,608
Сопствени акции	(234)				(234)
Распоред на добивката од 2012 г			407		407
Нето добивка (загуба) по Биланс на успех за 2013г			22,009	17,364	178,781
Состоба на 31.12.2013 г.	124,431	14,977	22,009	17,364	178,781
Состојба на 01.01.2014 г	124,431	14,977	22,009	17,364	178,781
Сопствени акции	(288)				
Распоред на добивката од 2013 г			386		386
Нето добивка (загуба) по Биланс на успех за 2014г			22,395	17,364	178,879
Состоба на 31.12.2014 г.	124,143	14,977	22,395	17,364	178,879

АД за неметали ОГРАЖДЕН Струмица

Сметководствени политики и објаснувачки белешки

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

АД за неметали ОГРАЖДЕН од Струмица (во понатамошниот текст Друштвото) произведува и продава мелен фелспад, варовник и суви прашкасти производи за градежништвото.

Основната главнина на Друштвото се состои од акционерски капитал од 2.010.750 ЕУР поделен на 40.215 акции кои ги држат 90 акционери, од кои едно лице е доминантен сопственик со 50.2 %

Седиштето на Друштвото е лоцирано на ул. Маршал Тито бр.239 Струмица.

Друштвото е доминантен сопственик на ОГРАЖДЕН МИКРОМИКС ДООЕЛ Струмица со удел од 16.871 Илј.денари.

На 31 декември 2014 г, Друштвото со својата подружница имало 110 вработени (2013;112).

Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото беа одобрени за издавање од страна на раководството на 23. Март 2015 година.

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики кои се применет при подготвувањето на финансиските извештаи се применуваат конзистентно во текот на целата презентирана година.

2.1. Основи за подготовка на финансиските извештаи

Консолидираните Финансиски извештаи на АД за неметали ОГРАЖДЕН-Струмица се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва (Сл. Весник на РМ 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10 и 48/10) и Правилникот за водење сметководство (Сл. Весник на РМ бр. 159/09 и 164/10), односно според Сметководствените стандарди прифатени во РМ.

Консолидираните Финансиски извештаи се изготвени со примена на метадата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето. Овие финансиски извештаи вклучуваат побарувања, обврски, оперативни резултати, промени во главнината и паричните текови на Друштвото.

Во овие Финансиски извештаи се вклучени и финансиските извештаи на ДООЕЛ ОГРАЖДЕН МИКРОМИКС каде АД за неметали ОГРАЖДЕН има управувачка моќ врз финансиските и оперативните политики над ДООЕЛ, со цел стекнување придобивки од неговите деловни активности.

При изготвувањето на овие финансиски извештаи, Друштвото се придржуваше кон сметководствените политики опишани погоре.

Финансиските извештаи на Друштвото се изразени во илјади денари.

Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото.

Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

2.2 Користење на проценки

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со МСФИ бара од Раководството на Друштвото да употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвувањето на Извештајот за финансиската состојба (Билансот на состојбата). Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки.

Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во проценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувања и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајни сметководствени политики и соодветните објаснувачки белешки се однесуваат на обезвреднување на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и проценката за резервирања за судски спорови.

2.3 Споредливи износи

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните Консолидирани финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2013 г.

2.4 Приходи

Приходите се искажани според објективната вредност на примените средства или побарувања, намалени за одобрените дисконти и данокот на додадена вредност. Приходот е искажан во моментот кога производите се испорачани односно кога договорената услуга е извршена.

2.5 Расходи

Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа (фактурирана реализација).

2.6 Оперативен лизинг

Лизингот каде Друштвото не ги пренесува сите ризици и приноси кои се поврзани со сопственоста врз средството врз корисникот на лизингот се класифицира како оперативен лизинг.

Приходите поврзани со оперативниот лизинг се признаваат во периодот за кој се однесуваат.

Оперативниот лизинг се однесува на изнајмување на деловни простории, магацини и други трошоци за закупнина. Горепоменатите трошоци се искажани во Извештајот за сеопфатна добивка (Билансот на успех) во моментот кога таквите трошоци настануваат, во согласност со важечките договори за оперативен лизинг.

2.7 Одржување и поправки

Трошоците за одржувањето и поправките на недвижностите, постројките и опремата се прикажуваат како трошоци во моментот на нивно настанување во ефективни износи и се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка (Биланс на успех) на Друштвото.

2.8 Трошоци на позајмување

Трошоците на позајмување се евидентираат како расходи во периодот во кој настануваат.

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

2.9 Конвертирање во странска валута и сметководствениот третман на позитивните и негативните курсни разлики и ефектот од примената на девизна клаузула

Ставките во Извештајот за финансиска состојба (Билансот на состојбата) и Извештајот за сеопфатна добивка (Биланс на успех) искажани во финансиските извештаи се вреднуваат со користење на валутата од примарното економско опкружување (функционална валута). Како што е обелоденето во Белешка 2.1, придружните финансиски извештаи се прикажани во илјади денари (МКД), кои претставуваат функционална и официјална извештајна валута на Друштвото.

Компонентите на средствата и обврските искажани во странска валута се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на составување на Извештајот за финансиска состојба.

Трансакциите во странски валути се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на секоја трансакција.

Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на средствата, обврските и трансакциите се соодветно искажани како приход/расход во Извештајот за сеопфатна добивка (Билансот на успех).

2.10 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата на Друштвото на 31 декември 2014 г. се состојат од недвижности и опрема.

Недвижностите и опремата се прикажани по набавни цени намалени за акумулираната амортизација.

Набавната вредност се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и/или рабати ја намалуваат фактурната вредност на средствата. Набавната вредност на постројките и опремата произведени / изградени во сопствена режија ја претставува набавната вредност на денот на кој е комплетиран процесот на изградбата или развојот. Недвижностите и опремата се капитализираат како материјални средства доколку нивниот очекуван корисен век надминува една година.

Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и влегување во оперативни трошоци. Корисниот век се проценува најмалку на крајот на секоја финансиска година и доколку има значајна промена во очекуваното движење на потрошувачката на идните економски користи од средствата, стапката на амортизација е сменета како резултат на променетото движење.

2.11 Нематеријални средства

Нематеријалните средства се состојат од софтверски пакети и други слични права. Нематеријалните средства се прикажуваат според нивната набавна вредност намалена

АД за неметали ОГРАЖДЕН Струмица

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

за акумулираната амортизација. Трошоците поврзани со одржувањето на софтверот се признаваат како трошоци во моментот на нивно настанување.

2.12 Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства се пресметува правопрпорционално, со цел набавната вредност на средствата целосно да се отпише во нивниот проценет корисен век.

Амортизацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век на средствата од страна на Раководството на Друштвото. Компетентните оддели во Друштвото периодично го проценуваат корисниот век на недвижностите и опремата.

Пропишаните годишни стапки на амортизацијата се користат за одделните групи на недвижности и опрема и нематеријални средства, се како што следува:

Недвижности	2,5% - 10%
Деловен инвентар	5% - 10%
Мебел	20%
Компјутерска опрема и софтвер	25%
Телекомуникациска опрема и возила	20% - 25%
Нематеријални средства	20%

Амортизацијата на недвижности и опрема и нематеријални средства започнува да се пресметува со ставање на средствата во употреба.

Пресметувањето на амортизацијата за даночни цели е пропишана со Законот за данокот на добивка, кој ги признава пропишаните стапки со Номенклатурата како официјални. Горенаведените амортизациони стапки кои Друштвото ги применува не се разликуваат од пропишаните амортизациони стапки за даночни цели.

2.13 Обезвреднување на нефинансиските средства

Во согласност со прифатените сметководствени политики, на крајот на секоја година Раководството на Друштвото ја проценува сметководствената вредност на нематеријалните средства на Друштвото, како и на недвижностите и опремата. Доколку постои индикација дека овие средства се обезвреднети, се пресметува надоместливата вредност на средствата за да се утврди обемот на загубата од обезвреднување. Доколку надоместливата вредност на средствата е проценета како пониска од неговата сегашна вредност, сегашната вредност се намалува до износот на надоместливата вредност, која ја претставува повисоката од нето продажната вредност на средството и неговата употребна вредност. Загубите од обезвреднување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства, се прикажуваат како расход согласно МСС 36 - Обезвреднување на средствата. Обезвреднетите нефинансиски средства се оценуваат на секој извештаен датум за да се утврдат можните надоместувања на обезвреднувањето.

2.14 Залихи

Залихите иницијално се искажуваат според пониската од набавната и нето продажната вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност, транспортните

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

трошоци и другите зависни трошоци. Набавната вредност се утврдува според методот на просечни цени.

Нето продажната вредност ја претставува цената по која залихите би можеле да бидат продадени во нормални услови на стопанисување, намалени за трошоците на продажбата.

Исправката на вредноста на залихите која се прикажува како трошок се евидентира кај ставките кај кои е потребно да се намали нивната сметководствена вредност до нето продажната вредност проценета од страна на Раководството.

Залихите кои се обезвреднети или се со квалитет кој е понизок од стандардниот, целосно се отпишуваат.

Залихите на производи за препродажба се евидентираат според набавната вредност.

2.15 Финансиски инструменти

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според пазарната вредност вклучувајќи ги дирекните зависни трошоци на трансакција.

При иницијалното признавање, Раководството ја одредува класификацијата на финансиското средство. Класификацијата зависи од целта за која е набавено финансиското средство.

а) Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметани ненадоместливи износи.

Исправката за обезвреднување на побарувањата се прикажува кога постои **објективен доказ** дека Друштвото нема да биде **во можност** да ги наплати сите доспеани износи во согласност со **оригиналните** услови врз кои се настанати побарувањата. Значајните финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможност за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се обезвреднети.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправката на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во Извештајот за сеопфатна Добивка (Билансот на успех). Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно потишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход.

б) Оперативни обврски

Обврските кон добавувачи и останатите краткорочни обврски се мерат според вредноста на примените средства.

2.16 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од средствата на трансакциските сметки, благајната и останатите високоликвидни вложувања со иницијална доспеаност до три месеци, или помалку кои се моментално конвертабилни во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во вредноста.

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

2.17 Надоместоци на вработените

Даноци и придонеси на вработените за социјално осигурување

Во согласност со законските прописи во Република Македонија, Друштвото е обврзано да плаќа придонеси на повеќе државни фондови за социјално осигурување. Овие обврски опфаќаат плаќање на надоместоци во име на вработените од страна на Работодавачот во износи пресметани со примена на специфични, пропишани со закон стапки.

Друштвото е законски обврзано да задржува придонеси од бруто платите на вработените и во име на вработените да ги уплатува задржаните износи во соодветните државни фондови. Овие обврски се искажуваат како трошок во моментот на нивното настанување.

2.18 Данок на добивка

Тековниот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан и платен во согласност со Законот за данок на добивка кој е на сила во Република Македонија.

Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% на износот на даночно непризнатите трошоци, како и при исплата на дивиденда при распределба на добивката (почнувајќи од остварената добивка за 2009 година), освен кога дивидендата се плаќа на домашно правно лице.

Одложени даноци

Одложените даноци се признаваат кога се јавува разлика помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната сметководствена вредност според даночната регулатива.

Во финансиските извештаи, нема времени оданочиви разлики.

2.19 Дивиденди

Дивидендите се искажуваат како обврска со намалување на капиталот во периодот во кој се одобрени од сопствениците на Друштвото. Дивидендите за годината, кои се објавени под датумот на Извештајот на финансиската состојба се обелоденуваат како настани по периодот на известување.

3.УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Во нормалниот тек на спроведување на своите деловни активности, Друштвото е изложено на повеќе различни ризици со различен степен на изложеност: пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризик од курсни разлики, каматен ризик и ценовен ризик), ликвидносен ризик и кредитен ризик.

Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Друштвото.

3.1 Пазарен ризик

а) Ризик од курсни разлики

Друштвото влегува во трансакции во странска валута кои произлегуваат од продажба и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управувањето со

АД за неметали ОГРАЖДЕН Струмица

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

ризик од курсни разлики и не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Друштвото е изложено на можните флукуации на странските валути, кое сепак е ограничено поради фактот дека најголем број трансакции се во Евра, чиј валутен курс се смета за релативно стабилен.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија во денар на ставките од Извештајот за финансиската состојба искажани во странска валута на 31 декември 2013 и 2012 година се дадени во следниов преглед:

Валута	31.декември 2014 г.	31.декември 2013
1 УС\$	50.5604 денари	44.6284 денари
1 ЕУР	61.4814 денари	61.5113 денари

б) Каматен ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени во каматните стапки кои преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и паричните текови.

в) Ценовен ризик

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукуира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретни вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот.

Примарната изложеност на цената на капиталот произлегува од вложување во хартии од вредност. Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

Друштвото не вложува во хартии од вредност.

3.2 Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносниот ризик е централизирано во матичното Друштво.

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константо обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски.

Друштвото не користи финансиски деривативи. (Фјучерс договори)

3.3 Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства, депозити во банки и финансиски институции, како и од кредитна изложеност кон корпоративни клиенти од малопродажбата, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на Друштвото. Во случај на неплаќање, Друштвото престанува со продажба на своите производи и услуги на клиентите. Исто така, Друштвото нема значајни концентрации на кредитен ризик со оглед на големината на базата на клиенти која е со поединечно мали износи и со неповрзаност помеѓу клиентите.

Со цел да ја осигура наплатата на побарувањата, Друштвото ги спроведува следните

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

дејствија: компензации со клиентите, покренување на судски спорови, вонсудски спогодби итн.

3.4.Управување со капиталниот ризик

Целите на Друштвото во врска со управувањето на капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси за сопствениците.

3.5Проценки на објективна вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективната вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположливи пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствената вредност. Во Република Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и оттука за истите во моментот не се расположливи пазарни цени. Како резултат, во отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста.

Раководството на Друштвото смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при постојните пазарни услови.

4.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Приходите од продажба се состојат од следното (во 000 ден):	12/31/2014	12/31/2013
Приходи од продажба во земјата	87,766	94,427
Приходи од продажба во странство	38,183	41,438
Други приходи од продажба	30,019	11,246
Вкупно приходи од продажба	155,968	147,111

5. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

Останатите оперативни приходи се состојат во следното (во 000 ден)	12/31/2014	12/31/2013
Приходи од наплатени отпишани побарувања	3	592
Други приходи, приходи од отпис на обврски	674	28
Вкупно останати оперативни приходи	677	620

6. ТРОШОЦИ ЗА СИРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

Трошоците за сировини и материјали се состојат во следното(во 000 ден)	12/31/2014	12/31/2013
Трошоци за сировини и материјали	38,072	38,901
Потрошен помошен материјал	20,697	23,497
Вкупно трошоци за сировини и материјали	58,769	62,398

АД за неметали ОГРАЖДЕН Струмица

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

7. ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

Трошоците за плати, надоместоци како и даноците и придонесите за вработените се состојат од следното (во 000 ден):

	12/31/2014	12/31/2013
Нето плати	16,592	17,502
Даноци и придонеси од плати	6,504	7,025
Надоместок за исхрана	837	928
Други лични примања	4,931	190
Вкупно трошоци на вработените	28,864	25,645

8. ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

Другите оперативни расходи од работењето се состојат во следното:

	12/31/2014	12/31/2013
Дневници за службени патувања во земјата и странство	3,810	1,671
Репрезентација	373	670
Адвокатски и консалтин услуги, судски трошоци и сл.	629	789
Вкупно расходи од финансирање	4,812	3,130

9. НЕТО ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ

Нето приходите/расходите од финансирање се состојат од следното:

	12/31/2014	12/31/2013
Приходи од камати и курсни разлики	562	51
Расходи од камати	(5,788)	(8,262)
Негативни курсни разлики	(122)	(76)
Вкупно нето приходи од финансирање	(5,348)	(8,287)

АД за неметали ОГРАЖДЕН Струмица

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

10. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

Основните средства се состојат од следното (во 000 ден):

ОПИС	финанс.в ложув	Земјиш и Згради	Опрема и др.сред.	Вкупно	Нематер.с ред.и Goodwill	ВКУПНО
Набавна вредност						
Состојба на 01.01.2014	2,522	169,653	176,652	348,827	75,674	424,501
Нови набавки во годината-зголемувања		521	5,984	6,505	574	7,079
Инвестиции во тек				-		-
Пренос од инвестиции во тек				-		-
Расходувања-Намалувања		(14,648)	(5,228)	(19,876)		(19,876)
Состојба на 31.12.2014 г.	2,522	155,526	177,408	335,456	76,248	411,704
Акумулирана амортизација						
Состојба на 01.01.2014 г		43,375	100,707	144,082	31,163	175,245
Амортизација 2014 г		(34)	13,909	13,875	(540)	13,335
Расходувања-намалувања		(4,223)	(5,228)	(9,451)		(9,451)
Состојба на 31.12.2014 г		39,118	109,388	148,506	30,623	179,129
Нето сметководствена вредност						
на 01 01 2014 г	2,522	126,278	75,945	204,745	44,511	249,256
Нето сметководствена вредност						
на 31 12 2014 г	2,522	116,408	68,020	186,950	45,625	232,575

Друштвото има дадено дел од својот имот под хипотека во корист на домашна деловна банка заради обезбедување на кредит.

11.ЗАЛИХИ

Залихите се состојат од следното (во 000 ден):

	12/31/2014	12/31/2013
Материјали	4,334	3,879
Резервни делови	6,019	6,042
Ситен инвентар и амбалажа на залиха и употреба	1,696	1,588
Амбалажа и авто гуми во употреба	24	24
Вредносно усогласување на залихите на Сит.инв.,Амбал. и автогуми	(940)	(940)
Готови производи-производи на склад	2,164	3,456
Стоки-нето	1,106	1,106
Вкупно залихи	14,403	15,155
Средства (или групи за оттугување наменети за продажба, прекинати работења)	7,119	10,673

АД за неметали ОГРАЖДЕН Струмица

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

12. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

Побарувањата од купувачите се состојат од следното (во 000 ден):	12/31/2014	12/31/2013
Побарувања од купувачи во земјата	20,797	33,086
Зголемено/Намалено/ за исправка за сумниви побарувања	-	5,619
Побарувања од купувачи во странство	11,328	17,610
Вкупно побарувања од купувачи	32,125	56,315

13. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

Другите побарувања се состојат од следното (во 000 ден):	12/31/2014	12/31/2013
Побарувања од поврзани субјекти	10,690	5,302
Побарувања од работници	41	56
Побарувања од државата и др. институции- други побарувања	14	16,822
Вкупно други побарувања	10,745	22,180

14. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Парите и паричните еквиваленти се состојат од следното (во 000 де):	12/31/2014	12/31/2013
Пари на денарски сметки и благајни	95	4
Пари на девизни сметки и благајни	1,484	1,355
Вкупно парични средства	1,579	1,359

15. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Во Централниот регистар на РМ друштвото има запишано акционерски капитал во денарска противвредност по среден курс на ЕУР на НБРМ на денот на билансирањето од 123.683 д. Усогласувањето и движењето на капиталот и резервите е даден во Извештајот за промените во капиталот за годината што завршува на 31. декември 2014 год. на страна 5 од Белешките кон финансиските извештаи.

15. 1. Состојба на акциите

Фактичката состојба на бројот на акциите по сопственици е следната:

Родови на акции	Во сопственост на		Промени			
	01.01.14г	%	Зголем.	Намалув.	31.12.14г	%
Обични - Акции на физички лица						
акции по акционерска книга	40,028	99.53		(231)	39,797	98.96
- Сопствени акции	187	0.47	231		418	1.04
Вкупно:	40,215	100.0	231	(231)	40,215	100.0

Номиналната вредност на една акција изнесува 50 ЕУР

АД за неметали ОГРАЖДЕН Струмица

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

16. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Долгорочните обврски се состојат од следното (во 000 ден):	12/31/2014	12/31/2013
Долгорочни кредити од Стопанска банка	-	48,311
Обврски спрема добавувачи	-	8,138
Други долгорочни обврски	-	-
Вкупно долгорочни обврски	-	56,449

17. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

Краткорочните обврски спрема добавувачите се состојат од следното (во 000 ден.):	12/31/2014	12/31/2013
Добавувачи во земјата	34,075	40,482
Добавувачи во странство	6,304	12,231
Добавувачи за нефактурисани стоки	7,278	-
Обврски спрема поврзани субјекти	-	10,609
Др. крат обврски спрема поврзани субј-по камати и одложени обврски	-	3
Вкупно краткорочни обврски спрема добавувачи	47,657	63,325

18. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

Другите краткорочни обврски се состојат од следното (во 000 ден):	12/31/2014	12/31/2013
Краткорочни обврски во земјата-по кредити	56,279	31,634
Обврски за бруто плати	1,979	4,021
Примени аванси	7,650	15,094
Други обврски и обврски по даноци	1,697	2,020
Вкупно други краткорочни обврски	67,605	52,769

19. ОБВРСКИ ЗА ДАНОК ОД ДОБИВКА

Данокот на добивка е пресметан и платен во износ од 75 илј.ден. на бруто добивката зголемена за непризнаени расходи.

ЕМБС: 04045297

Целосно име: Акционерско друштво за неметали ОГРАЖДЕН АД Струмица

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Консолидирана годишна сметка

Тип на документ: Консолидирана годишна сметка

Година : 2014

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	232.576.817,00			249.256.557,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	42.891.333,00			42.559.957,00
3	-- Издатоци за развој	2.604.505,00			2.104.806,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	11.302,00			68.091,00
5	-- Гудвил	40.093.084,00			40.093.084,00
8	-- Останати нематеријални средства	182.442,00			293.976,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	187.160.969,00			204.172.085,00
10	-- Недвижности (011+012)	110.922.714,00			120.784.069,00
11	-- Земјиште	6.343.075,00			6.343.075,00
12	-- Градежни објекти	104.579.639,00			114.440.994,00
13	-- Постројки и опрема	44.607.221,00			54.538.815,00
14	-- Транспортни средства	23.053.208,00			20.965.151,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	237.505,00			92.574,00
18	-- Материјални средства во подготовка	7.922.816,00			7.791.476,00
19	-- Останати материјални средства	417.505,00			
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	2.524.515,00			2.524.515,00
30	-- Останати долгорочни финансиски средства	2.524.515,00			2.524.515,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	48.294.501,00			73.026.742,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	14.402.476,00	+		15.153.755,00
38	-- Залихи на суровини и материјали	4.334.621,00			3.878.198,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	6.797.881,00			6.714.104,00
41	-- Залихи на готови производи	2.164.039,00			3.455.518,00
42	-- Залихи на трговски стоки	1.105.935,00			1.105.935,00
44	-- II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)	7.118.625,00	+		10.673.325,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	32.312.982,00			56.513.141,00
47	-- Побарувања од купувачи	32.257.751,00			56.313.452,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	14.388,00	✓		9.657,00
50	-- Побарувања од вработените	40.843,00			55.842,00
51	-- Останати краткорочни побарувања				134.190,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	1.579.043,00			1.359.846,00
60	-- Парични средства	1.579.043,00			1.359.846,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	4.788.050,00			7.932.606,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА	292.777.993,00			340.889.230,00

(001+035+036+044+062)

65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	178.879.406,00	178.781.916,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	142.027.980,00	142.027.980,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	522.500,00	233.750,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	789.529,00	789.529,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	28.372.246,00	28.372.246,00
72	-- Законски резерви	28.372.246,00	28.372.246,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	7.825.910,00	7.419.138,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	386.241,00	406.773,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	113.898.587,00	162.107.314,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	5.917.690,00	56.449.885,00
86	-- Обврски спрема поврзани друштва	5.917.690,00	
87	-- Обврски спрема добавувачи		8.138.482,00
90	-- Обврски по заеми и кредити		48.311.403,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	107.980.897,00	105.657.429,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	40.381.946,00	52.734.833,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	7.650.071,00	15.227.611,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	773.037,00	1.169.162,00
100	-- Обврски кон вработените	1.195.555,00	2.859.784,00
101	-- Тековни даночни обврски	1.696.135,00	2.019.909,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	56.278.814,00	31.633.665,00
108	-- Останати краткорочни обврски	5.339,00	12.465,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	292.777.993,00	340.889.230,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	156.645.606,00			147.731.100,00
202	-- Приходи од продажба	129.307.321,00			136.801.392,00
203	-- Останати приходи	25.672.383,00			9.293.431,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	3.455.518,00			5.979.343,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	2.167.550,00			3.452.513,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	1.665.902,00			1.636.277,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	149.547.507,00			136.362.535,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	59.605.345,00			63.324.886,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	9.430.190,00			14.848.391,00
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	1.838.474,00			2.746.762,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	11.445.810,00			10.375.353,00
212	-- Останати трошоци од работењето	9.145.981,00			4.691.301,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	28.027.730,00			29.284.556,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	16.591.892,00			17.502.342,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	1.247.077,00			1.330.552,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	5.256.958,00			5.695.006,00
217	-- Останати трошоци за вработените	4.931.803,00			4.756.656,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	13.335.943,00			10.203.234,00
222	-- Останати расходи од работењето	16.718.034,00			888.052,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	561.886,00			50.468,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	530.648,00			150,00

231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	31.238,00	50.318,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	5.910.355,00	8.375.730,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	5.788.061,00	8.288.241,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	122.294,00	87.489,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	461.662,00	516.473,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	461.662,00	516.473,00
252	-- Данок на добивка	75.421,00	109.700,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	386.241,00	406.773,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	62,00	63,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	386.241,00	406.773,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	386.241,00	406.773,00
265	-- Вкупна основна заработувачка по акција	10,00	9,00
269	-- Добивка за годината	386.241,00	406.773,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	386.241,00	406.773,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
625	-- Земјишта	6.343.075,00			6.343.075,00
627	-- Набавна вредност на станови и станбени згради	13.336.258,00			13.336.258,00
629	-- Акумулирана амортизација на станови и станбени згради	1.462.014,00			1.129.142,00
630	-- Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	11.874.243,00			12.207.116,00
631	-- Набавна вредност на административни и производни згради	130.407.073,00			23.582.682,00
633	-- Акумулирана амортизација на административни и производни згради	37.701.673,00			42.497.260,00
634	-- Сегашна вредност на административни и производни згради (< или = АОП 012 од БС)	92.678.401,00			102.233.926,00
639	-- Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема	12.993,00			12.933,00
641	-- Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема	12.993,00			12.933,00
643	-- Набавна вредност на компјутерска опрема	1.556.692,00			1.556.692,00
645	-- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	1.433.798,00			1.433.798,00
646	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	122.894,00			122.894,00
662	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	4.102.668,00			4.059.547,00
663	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	825.475,00			599.009,00
664	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	82.261.667,00			92.202.421,00
665	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	38.183.731,00			41.438.236,00
666	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во земјите членки на ЕУ (< или = АОП 202 од БУ)	29.496.599,00			27.128.612,00
668	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	341.270,00			592.357,00
	-- Добивки од продажба на нематеријални и				

671	материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	23.661.178,00	8.653.050,00
675	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	12.880,00	187.930,00
676	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	108.021,00	28.052,00
682	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	1.642.658,00	424.399,00
688	-- Расходи на продадени производи и услуги	69.627.633,00	73.458.935,00
689	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	38.907.774,00	37.106.620,00
690	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	10.319.082,00	10.505.466,00
691	-- Грехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	836.661,00	927.787,00
692	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	55.234,00	114.850,00
694	-- Униформи-заштитна облека и обувки		75.333,00
695	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	67.683,00	35.805,00
696	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	407.297,00	320.615,00
697	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	4.492.848,00	4.756.173,00
698	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	2.261.855,00	3.092.596,00
699	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	2.758.012,00	3.926.091,00
700	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	1.021.636,00	1.099.793,00
701	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.529.612,00	1.028.559,00
702	-- Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	170.970,00	1.263.707,00
703	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	450.302,00	528.179,00
713	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	419.873,00	94.038,00
715	-- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	73.100,00	33.476,00
716	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	605.862,00	
719	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	3.809.168,00	4.566.953,00
720	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	1.366.061,00	1.744.684,00
721	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	23.800,00	67.800,00
731	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	372.818,00	670.394,00
732	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	658.985,00	271.495,00
733	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	3.462.655,00	625.607,00
734	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	464.464,00	128.898,00
735	-- Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	66.881,00	67.721,00
736	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	27.717,00	29.437,00
737	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	2.449.570,00	1.879.344,00
738	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	298.905,00	151.224,00
739	-- Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	59.342,00	

743

-- Просечен број на вработени врз основа на
состојбата на крајот на месецот

62,00

63,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2052	- 08.99 - Останато рударство и вадење на камен, неспомнато на друго место	144.263.531,00			
2176	- 23.99 - Производство на други неметални минерални производи, неспомнато на друго место	12.943.961,00			

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.